

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“

објавува

Повик за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2019/2020 година

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2019/2020 година во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со развој и активизам кон еднаква интеграција и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Швајцарија .

Работни задачи на стручното лице:

- Да подготви дизајн на активности за професионална ориентација и кариерно планирање;
- Да спроведува активности за професионална ориентација и кариерно планирање;
- Да спроведе проценка и тестирање за професионална ориентација и кариерно планирање на учесниците;
- Да подготви и дистрибуира материјали за секој учесник.
- Да спроведува онлајн работилници

Селектираното лице кое ќе ги спроведе активностите за професионална ориентација и кариерно планирање на матурантите ќе склучи договор за услуга со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кој ќе се регулираат договорените работни задачи и висината на авторскиот надоместок.

Услови за пријавување¹

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Да имаат завршено соодветно образование;
- Да имаат работно искуство поврзано со професионална ориентација и кариерно планирање;
- Да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и методологија на работа.

Документи за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

- Документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование и/или сертификат/лиценца соодветен на повикот;
- Кратка биографија (CV) која ќе го содржи работното искуство на кандидатите во врска со спроведени активности за професионална ориентација и кариерно планирање;
- Листа на ангажмани поврзани со професионална ориентација и кариерно планирање
- Предлог дизајн на активности во процесот на професионална ориентација и кариерно планирање. [Дизајнот можете да го превземете тука.](#)

Начин на пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: kristijan.angelkov@romaversitas.org.mk, со назнака **за пријавување за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање.**

Рок за пријавување

Пријавувањето за повикот за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2019/2020 година е најдоцна до **29.05.2020 година**

Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Извршниот Одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во мај 2020.

Критериуми при процесот на селекција на кандидати се:

- Исполнување на условите за пријавување.
- Работно искуство поврзано со професионална ориентација и кариерно планирање.
- Квалитетот на предлог дизајнот на активности.
- Квалитетот на доставени документи.
- Се здржува правото да биде избран и лицето кое беше ангажиран изминатата година.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 075/269-163, секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот или електронски на е-маил адресата: kristijan.angelkov@romaversitas.org.mk.